

Бр.Нг. 03-1434/1
29.12.2017 год.viti.
КУМАНОВО-KUMANOVË

ЈОУДГ „АНГЕЛ ШАЈЧЕ“ - КУМАНОВО
ЛИСТА НА ЈАДЕЊЕ ЗА ДЕЦА ДО 2 години
За месец јануари, февруари и март 2018 год

Прва недела

Денови	Појадок	Ужина 1	Ручек	Ужина2
Понеделник	Кашичка од гриз со жолчка	Сезонско пасирано овошје	Пасиран грав со морков, салата од свежа зелка со маслиново масло	Печено јаболко
Вторник	Јуфки со сирење и јогурт	Компот од јаболко	Јанија од компир и зеленчук со пасирано јунешко месо,салата мешана	Кашичка од овесни снегулки
Среда	Кашичка од мелен ориз	Пасирана банана	Пилешка супа со фиде,тава ориз со пасирано пилешко месо и салата од варено цвекло со маслиново масло	Мелена пченица
Четврток	Пасирана паштета од туна,напиток чај со мед и лимон	Овошна кашичка	Пасирано кофте од јунешко месо во сос од зеленчук и домати, свежа зелка со маслиново масло	Пасирана банана
Петок	Тарана со јогурт	Сок од праска	Вариво од зелка со пасирано јунешко месо,десерт-чоколадо	Чоколаден пудинг

Втора недела

Денови	Појадок	Ужина 1	Ручек	Ужина2
Понеделник	Макарони со сирење и напиток-чај со мед и лимон	Сезонско пасирано овошје	Пасирана лека варило и салата од зелка со маслиново масло	Млечен крем
Вторник	Попара од пирешки со јогурт	Овошна кашичка	Супа од коски со зеленчук,пасирана растурена сарма и десерт-чоколадо	Сутлијаш
Среда	Пасирана млечна паштета со морков,сусам и магданос напиток-чај со мед и лимон	Овошна кашичка	Ајмакац со пасирано пилешко месо и мешана салата	Печено јаболко
Четврток	Бисквити со млеко	Компот од сливи	Супа од коски со кнедли,пасирана мусака од компири и јунешко месо и салата од зелка со маслиново масло	Сок од праска и бисквити
Петок	Палента со сирење и јогурт	Пасирана банана	Чорба од сезонски зеленчук,грашок вариво со пасирано јунешко месо и салата мешана	Шненокли

Во случај на недостиг на некои од намирниците, листата на јадење може га претрпи измени само во согласност на директорот.

Листата на јадење се изготвува во соработка и препорака на Секторот за заштита на деца во МТПС - Скопје

Куманово, 29.12.2017 год

Изготвиле:

Мед.сестра:

Радица Георгиевска

Р.Георгиевска

Готвачи:

Богица Стојановска

Сузана Димишковска

Б.Стојановска
С.Димишковска

Одобрил:

Директорка,

Марина Алексовска

М.Алексовска



Бр.Нр. 03 - 1434/1
29.12.2017 год. viti
КУМАНОВО-KUMANOVË

ЈОУДГ „АНГЕЛ ШАЈЧЕ“ - КУМАНОВО
ЛИСТА НА ЈАДЕЊЕ ЗА ДЕЦА ДО 2 ГОДИНИ
За месец јануари, февруари и март 2018 год

Трета недела

Денови	Појадок	Ужина 1	Ручек	Ужина2
Понеделник	Јуфки со сирење и јогурт	Компот од сливи	Пасиран грав со морков, салата од свежа зелка со маслиново масло	Печено јаболко
Вторник	Кашичка од грис со жолчка	Овошна кашичка	Јанија од компир и зеленчук со пасирано јунешко месо, салата мешана	Чоколаден пудинг
Среда	Кашичка од овесни снегулки	Сезонско пасирано овошје	Пилешка супа со фиде, тава ориз со пасирано пилешко месо и салата од варено цвекло со маслиново масло	Колач од тиква
Четврток	Пасирана паштета од туна, напиток чај со мед и лимон	Печено јаболко	Пасирано кофте од јунешко месо во сос од зеленчук и домати, свежа зелка со маслиново масло	Пасирана банана
Петок	Бисквити со млеко	Сок од јаболко	Вариво од зелка со пасирано јунешко месо, десерт-чоколадо	Мелена пченица

Четврта недела

Денови	Појадок	Ужина 1	Ручек	Ужина2
Понеделник	Макарони со сирење и напиток-чај со мед и лимон	Овошна кашичка	Пасирана леќа варило и салата од свежа зелка со маслиново масло	Млечен крем
Вторник	Кашичка од мелен ориз	Компот од сливи	Ајмакац со пасирано пилешко месо и мешана салата	Сутлијаш
Среда	Пасирана млечна паштета со морков, сусам и магданос напиток-чај со мед и лимон	Овошна кашичка	Супа од коски со зеленчук, пасирана растурена сарма и десерт-чоколадо	Алва од грис
Четврток	Палента со сирење и јогурт	Сезонско пасирано овошје	Супа од коски со фиде, пире од компир пасирано кофте од риба и мешана салата	Пасирана банана
Петок	Бисквити со млеко	Печено јаболко	Чорба од сезонски зеленчук, грашок вариво со пасирано јунешко месо и салата од свежа зелка со маслиново масло	Шненокли

Во случај на недостиг на некои од намирниците, листата на јадење може га претрпи измени само во согласност на директорот.

Листата на јадење се изготвува во соработка и препорака на Секторот за заштита на деца во МТПС - Скопје

Куманово, 29.12.2017 год

Изготвиле:

Мед.сестра:

Радица Георгиевска

Р.Георгиевска

Готвачи:

Богица Стојановска

Сузана Димишковска

Б.Стојановска
С.Димишковска

Одобрил:

Директорка,

Марина Алексовска

М.Алексовска

